

## ПРЕТСТОИ ЛИ "ЖЕШКА" ПРОЛЕТ НА ПОЛИТИЧКАТА СЦЕНА?



КЕ СЕ СКОНЦЕНТРИРАЛИ ГРУЕВСКИ САМО НА ПОГОЛЕМИ ПАРТИИ?

■ Пишува: Магдалена АНДОНОВСКА

рение на преминувањето на некои парламентарци од една во друга партија. Благодарение на овој, според некои, криминален чин кој многу пати е проследен со афери за тешки суми, при неодамнешното гласање за Буџетот речиси од сигурен пад се спаси Владата на премиерот Воислав Коштуница. Расправата за тоа кој пратеник колку зел за да гласа "против" или "за" сè уште трае, но останува прашањето за разликата меѓу моралот и парите.

Република Македонија и натаму е заглавена во својот кошмарен предизборен сон. Македонските политички елити во изборната година, главна направа со која се служат е терезијата, каде од едната страна ги ставаат таканаречените желби на граѓаните, а на другиот тас сопствениот интерес, кој оддамна не кореспондира со она што значи идеолошка матрица, при-

**Р**епублика Хрватска наскоро ќе ја плати цената на отпочнувањето на преговорите за влез во Европската унија. Имено, нејзиниот најголем лобист за влез во европското семејство, соседна Австрија, од Владата на Иво Санадер го побара она што смета дека е нејзино. Финансиски надоместок за сите нејзини граѓани, кои по Втората светска војна биле речиси насилно избркани од своите домови во Хрватска, во кои живееле со децении наназад. Вкупната сума која Хрватите треба да им ја исплатат на своите некогашни сограѓани е вртоглава, а тоа беше и причина повеќе деновиве во Република Хрватска да дојде до жестоки вербални судири на релација власт - опозиција. Граѓаните прашуваат: Постои ли морал, или само пари и интерес?

Република Србија, пак, денонвиве се соочува со таканаречениот трансфер на пратеници, од една во друга политичка партија. Нешто што Република Македонија го почувствува во 2000 година, и кое заврши со одржување на власт на тогашната владејачка коалиција, и тоа благода-

# ГРУЕВСКИ МАКЕДОНСКИ " БУЧКОВСКИ "СПАСУВАЧКИ Т

родна коалиција или, пак, дамнешни партиски корени.

Очигледно е дека македонските политички партии, во желбата да дојдат или се задржат на власт, веќе го изгубија својот компас и се сведоа на реализирањето на пустата желба, и голиот внатрешен, но и личен интерес. Имаат ли морал?

Дали главна причина за сојузништво стана исклучително интересот?

Дали во Македонија веќе и јавно почна да важи правилото "нема вечни пријатели има само вечни интереси"?

### МАГИЧНОСТА НА БРОЈКАТА 61?

Одговорот на овие прашања е повеќе од јасен. Но, тој се очекува да дојде најмногу до израз на претстојните парламентарни избори, кога во политичкиот ринг ќе истрчат сите партии, и врз основа на сопствениот интерес ќе



БУЧКОВСКИ И ПЕТКОВСКИ РИВАЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ

**Шансите да се случат таканаречени шокантни коалиции се големи, а тие се јавуваат како резултат на раситнувањето на партиската машинерија, која некогаш беше апсорбирана во двата големи блока ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. Расцепот на овие два некогаш моќни политички субјекта доведе до формирање на многу нови кои, пак, изгубени од една страна во правецот на своето идеолошко дејствување, а од друга во просторот на граѓанските гласачки апетити, се наоѓаат речиси на самиот старт да направат коалиции и со оние политички партии, со кои до вчера речиси било незамисливо.**

направат коалиции меѓу себе. Шансите да се случат таканаречени шокантни коалиции се големи, а тие се јавуваат како резултат на раситнувањето на партиската машинерија, која некогаш беше апсорбирана во двата големи блока ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. Расцепот на овие два некогаш моќни политички субјекта доведе до формирање на многу нови кои, пак, изгубени од една страна во правецот на своето идеолошко дејствување, а од друга во

просторот на граѓанските гласачки апетити, се наоѓаат речиси на самиот старт да направат коалиции и со оние политички партии, со кои до вчера речиси било незамисливо. Ваквата состојба на македонската политичка сцена, која сè уште не е толку видлива, кристално јасна се очекува да стане во моментот кога ќе бидат закажани идните парламентарни избори. Тогаш и ќе почне меѓупартискиот пазар, кој овој пат ќе се мери во милиони евра. Пред

сè, поради фактот дека ни една политичка партија (односно ниту СДСМ, ниту ВМРО-ДПМНЕ), не ќе може да го освои апсолутното мнозинство за да формира Влада, туку секоја од нив ќе биде осудена да формира коалициони блокови, за да дојде до магичната бројка од 61 пратеник!

Оваа магична математика важи и за лидерот на власта - СДСМ, Владо Бучковски, но и за лидерот на опозицијата, Никола Груевски, чии, пак, шанси да победи на наред-

СО  
ДОС",  
СО  
ИМ"!)

ните избори се големи. Тоа во најмала рака значи дека идната Влада на Република Македонија всушност ќе претставува збирно множество од партии, односно формирање на таканаречен "ДОС" во Македонија, од страна на Груевски или, пак, "спасувачки" тим на Владата, од страна на Бучковски!?

Двајцата свесни за ваквата ситуација на политичката сцена, и покрај тоа што сè уште има време до одржувањето на парламентарните избори, сепак одделно по тајно работат на собирање на своите коалициони партнери. Во оваа политичка бркотница, во подобра стартна позиција е Никола Груевски, пред сè, бидејќи е предводник на опозицијата во Македонија, но и поради фактот за сèпогласните спекулации, кои доаѓаат од надвор, дека тој е идниот премиер на Република Македонија. Токму затоа природно е поголемиот дел од партиите во земјава, кои себе си се определиле за опозициони, да се нудат да стапат во сојуз со Груевски, бидејќи тоа е единствениот начин да добијат нешто од владиниот колач.

### **БУЧКО ФОРМИРА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПАРТИЈА!?**

Факт е дека на Груевски навистина му е потребен поширок опозиционен блок за да ја собори сегашната владина коалиција, но од друга страна и не толку голем, за околу себе да ги собере и оние таканаречени човек-партии, како што тоа го стори за локалните избори. Ваквиот тип на партии, кои се јавуваат од избори на избори, а всушност зад себе немаат постојано гласачко тело ниту, пак, членство, на Груевски само ќе му претставуваат тежина, која доколку ја освои власта ќе мора да ја компензира со директорски, па дури и заменички-министерски места. Токму затоа Груевски веројатно, како што дознаваме, ќе оди на варијантата собирање околу себе политички партии, кои нешто вредат на пазарот, односно има-

ат стабилно гласачко тело, но и членство. Нивниот број не е мал. Поаѓајќи од стандардните - Либералната партија на Андов, Социјалистичката на Синго, и Демократскиот сојуз на Павле Трајанов, па сè до новоформираната Земјоделска-Народна партија на Марјан Ѓорчев. Вклучително и партијата на Лилјана Поповска, која се определува

велат нашите извори, стариот лисец го остава за по изборите. Пред сè, поради фактот што се плаши дека неговото гласачко тело, составено од тврдите левичари, не ќе може така лесно, и покрај разочараноста од Бучковски, односно од матичната СДСМ, за коалиционен партнер да го прифати ВМРО-ДПМНЕ.

Списокот на партии кои

ски, со неговиот начин на менаџирање на партијата, за кратко време успеа да создаде многу непријатели во своите редови. Всушност, доказ за тоа е формирањето на партијата на Петковски, но и нефункционирањето на голем дел од општинските одбори, чии членови се сметаат за изневерени.

Токму затоа Бучковски, всен дека на претстојните избори, од онаа цврсто утврдена бројка која СДСМ ја има за секои избори, Петковски ќе му одземе добар дел, во последно време интензивно работи на создавање, односно пронаоѓање нови коалициони партнери. Секако дека сè уште зад него остануваат постојаните коалициони партнери од етничките заедници, како онаа на Турците на Кенан Хасипи, на Ромите на Неждет Мустафа, или, пак, на Бошњациите на Рафет Муминовик, како и македонските ЛДП, и ВМРО-Македонска, но сепак тоа не е доволно за освојување на уште еден мандат.

Затоа, според наши неофицијални извори, Бучковски поаѓа во офанзива да формира нови помали партии (зад кои јавно нема да стои), од луѓе кои досега не биле членови на ни една политичка партија, но длабоко во себе отсекогаш биле симпатизери на СДСМ. На тој начин, лидерот на СДСМ има намера да направи широка политичка коалиција, нешто слично на онаа на ВМРО-ДПМНЕ од локалните. Првиот старт за овој политички проект на Бучковски, како што дознаваме, ќе биде формирањето Земјоделска партија, која треба да претставува пандан на ЗНП на Марјан Ѓорчев, бидејќи по формирањето на партијата на Ѓорчев, прв пат во овие 15 години, земјоделците одлучија да членуваат само во една партија, која исклучително ќе се залага за исполнување на нивните барања.

Покрај на овој проект, според наши неофицијални извори, во последно време Бучковски интензивно работи на затоплување на односите со градоначалникот на



ПОПОВСКА БАРА ПРИКЛУЧОК КОН ВМРО-ДПМНЕ!?

### **ЛИЛЕ БАРА КОАЛИЦИЈА СО ГРУЕВСКИ!?**

Демократската обнова на Македонија, партијата на некогашната прва либералдемократка, Лилјана Поповска, како што неофицијално дознаваме, сериозно размислува на наредните парламентарни избори да настапи во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ. Ваквиот став, според наши извори, ѝ бил наметнат од страна на нејзиното најблиско раководство, кое инсистирало партијата да се позиционира уште од сега, во коалиција со најголемата опозициона партија, бидејќи доколку оделе сами, според нивните анализи, немало да биде доволно за да освојат пратеничка група во идното Собрание.

За ваквата неофицијална понуда, според наши извори, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ сè уште размислува, бидејќи широка е лепезата на партии кои би сакале да коалицираат со партијата на Груевски.

за центристичка, но навалува кон опозицијата, како и партијата на Велија Рамковски, која всушност треба да биде економски совет (нешто како Г17 +), но и онаа на некогашниот столб на СДСМ, Тито Петковски, која во желбата да го победи Бучковски и неговата дружина, не е исклучено да му се приближи на Груевски. Но, тоа, како што

би сакале да коалицираат со ВМРО-ДПМНЕ, како што дознаваме од оваа партија, не е мал, но сепак последниот збор ќе го даде лидерот Груевски, најверојатно на почетокот на наредната година.

СДСМ, пак, е во неверојатно лоша стартна изборно-коалициона позиција. Лидерот на оваа партија и актуелен премиер Владо Бучков-



Скопје, Трифун Костовски, кој нема свој политички субјект, но сепак зад себе го има своето здружение во кое, да потсетиме, членуваат еминентни личности, кои секој на свој начин го креираат јавното мислење во државата. Ова затоплување на односите на релација Бучковски-Костовски, како што дознаваме, многу не му се допаѓа на поранешниот градоначалник на Скопје, и лидер на ЛДП, Ристо Пенев, но сепак Бучковски

## БУЧКО СЕ ПЛАШИ ОД СЕНКАТА НА БРАНКО!?

Лидерот на СДСМ, Владо Бучковски, и покрај неговата голема желба и напорите кои постојано ги вложува, сепак никако не може да се ослободи од сенката на некогашниот лидер на оваа партија, и сегашен претседател на Република Македонија, Бранко Црвенковски.

Имено, според наши неофицијални информации, Бучковски толку многу бил сконцентриран на "тајната" комуникација на Црвенковски со базата на СДСМ, што практично повеќе бил исплашен од внатрешната борба со него и со Петковски, отколку со неговите реални ривали - опозиционите ВМРО-ДПМНЕ и ВМРО-Народна.



ЦРВЕНКОВСКИ И ГЕОРГИЕВСКИ ВО ЗАЛЕЗ НА КАРИЕРАТА?

е подготвен да ги искористи сите можности за да обезбеди што поширока коалиција за СДСМ за следните избори.

### ЗГАСНАА "СВЕЗДИТЕ" НА БРАНКО И НА ЉУБЧО!

Вака расцепената политичка сцена во Република Македонија, која од една страна ја покажува демократичноста на политичките субјекти во земјава, сепак говори и за фактот дека по петнаесет години плурализам, всушност дојде до гаснење на некогашните политички ѕвезди. Имено, двајцата политичари кои долго време важеа за македонски икони во политиката, Бранко Црвенковски и Љубчо Георгиевски, откако се повлекоа од челните позиции, го отворија патот за

редефинирање на своите некогашни партии, но истовремено и за отворање нови.

Довчерашната тесноградност на Црвенковски и на Георгиевски да им дозволат на своите членови, во рамките на партиските тела, да ги изнесат своите ставови, по нивното заминување всушност пукна како меур од сапуница. Целиот револт кој со години наназад членовите го собирале во себе, но поради лидерската поставеност на партијата, тоа не можеле да го направат, со редефинирањето на партиите всушност максимално го покажаа критикувајќи ги ставовите, дури и на сопствениот довчерашен лидер. Ваквото отворање на патот за поголема демократичност, и во СДСМ и во ВМРО-ДПМНЕ, од една страна, се покажа како мошне полезно, но од друга, на виделина ги извади и тајните апе-

тити на поедини членови, кои преку расцепот во партиите, се обидоа за себе да си најдат место под сонцето.

Сè тоа немаше да биде така доколку и на Црвенковски и на Георгиевски им успеаја првичните планови, преку поставувањето "свои" луѓе за претседатели и натаму да можат да ги контролираат партиите. Најнапред со Груевски, зад кој, да потсетиме, апсолутно стоеше Љубчо Георгиевски, а кој се откажа во моментот кога Груевски почна да ја редефинира ВМРО-ДПМНЕ по сопствен терк, што

набрзо доведе до формирање на ВМРО-Народна. Истото се случи и со СДСМ, по повлекувањето на Црвенковски кој, пак, како свој сигурен играч го избра сегашниот премиер Владо Бучковски. Приказната се повтори и овој пат, но преку Тито Петковски, за чие формирање на партијата, како што дознаваме, несебично помагал и Бранко Црвенковски!?

Но, како и да е, Бучковски и Груевски се изборија за свое место на политичката сцена. Наредните парламентарни избори дефинитивно ќе бидат мегданот кога двајцата жестоко ќе ги судрат своите изборни програми, но и ќе се соочат со гласачкото тело, кое ќе треба да го убедат во своите ставови, што нема да биде воопшто лесно, бидејќи сега на политичката сцена има лепеза од политички партии. Изборот е толку голем што на граѓаните нема воопшто да им биде лесно за кого да се одлучат, пред сè, поради фактот што досега беа навикнати да избираат исклучително меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ.

# ОТВОРЕН КРАЈ

## СО ХРИСТИНА

премиера: Недела 17.10  
репризи: Четврток 22.10  
Сабота 13.10

**МТМ**  
ТЕЛЕВИЗИЈА

и локалните  
телевизији во  
МАКЕДОНИЈА  
СЦГ и БИХ